

НАЈГОЛЕМ ГОДИШЕН ПОРАСТ НА ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Тутунска банка АД Скопје оствари нето билансна сума од 16.477.921 МКД (267 мил. ЕУР), што е зголемување за 38 отсто. Со тоа Банката забележа најголем годишен пораст на потенцијалот во банкарскиот сектор во Македонија и истовремено влезе



во групата големи банки согласно критериумите на НБРМ.

Банката ја заврши 2004 година со нето добивка од 291.208 МКД (4,7 мил. ЕУР) и се вбројува во најпрофитабилните банки во Република Македонија. Остварен е поврат на капиталот РОЕ од 12,94 отсто и поврат на активата РОА 2,05 отсто. Од добивката, Банката на акционерите ќе им подели дивиденда во износ од 335,75 МКД по акција. Минатата година Банката оствари голем пораст во сите сегменти на работењето, а особено: кај депозитите - пораст за 66 проценти и кај пласманите - пораст за 27 проценти. Со тоа пазарното учество

на Банката во банкарскиот сектор, особено во сегментите коишто се носители на приходите се одржува на високо ниво. Истовремено, Банката успешно ги заврши новите проекти, кои го дополнија портфолиото на продукти и услуги.

Оваа година Тутунска банка го слави јубилејот - 20 години од основањето. Во годините на активно делување изградија модерна, флексибилна и клиентски ориентирана Банка, со динамичен пораст (трикратно зголемен потенцијал во последните 4 години) и пазарна експанзија, кои се особено акцелерирани со склучувањето на стратешкото партнерство со Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана и ЛХБ Франкфурт.

"Резултатите кои ги постигнавме во 2004 година, а и во сите изминати 19 години станаа и наш знак за распознавање (trade mark), но истовремено и императив дека Банката ќе продолжи со својот стабилен и константен подем, применувајќи конзервативен пристап со доследно почитување на основните банкарски принципи на ликвидност, сигурност и рентабилност, остварувајќи висок профит за акционерите", велат од Тутунска банка.

ИК БАНКА - БАНКА НА ГОДИНАТА ВО 2004 ГОДИНА

Стопанската комора на Македонија ја прогласи Извозно-кредитна банка (ИК банка) за банка на годината во 2004 година за постигнати особени резултати во зголемувањето на производството, продуктивноста и економичноста во работењето, најмалку пет години едноподруго.

Банката е меѓу водечките на пазарот во сегментот работење со микро, малите и средните претпријатија, индивидуалните претприемачи и населението.

Добивката на ИК банка по оданочувањето во изминативе 5 години е зголемена за 6 пати, кредитното портфолио е зголемено за 3 пати, бројот на реализирани кредити за 10,5 пати, активата на банката за 1,7 пати, капиталот и резервите за 1,1 пати и заработувачката по акција за 35 пати.

Признанието, како што се наведува во соопштението од ИК банка, претставува потврда за успешноста во работењето на Банката и силните заложби на вработените за спроведување политика на стабилен и континуиран развој, која значи остварување на среднорочниот план за развој, годишните финансиски планови и плановите за деловни активности.



НАДЕЖНА ИНВЕСТИЦИЈА - РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР НА КОЖУФ

Во Гевгелија беше презентираан проектот за изградба на спортско-туристички и рекреативен центар на Кожуф Планина, вреден 72 милиона евра, што треба да биде изграден во наредните три години. Како што истакна проектоманаџерот Ангел Наков, проектот "Ски центар Кожуф" ќе го реализира мешовитата македонско-грчка компанија, со 80 отсто влог на македонските и 20 проценти на грчките партнери.

За реализација на проектот веќе се обезбедени 18,5 милиони евра. Планираните активности за годинава се во вредност од 3,5 милиони евра сопствени средства на македонскиот и грчкиот партнер, а заедно со активностите во 2006 година вкупно ќе се инвестираат 32 милиона евра. За поддршка на овие активности кои ќе следат идната година, Наков информира дека ќе се користат фондови кои се на располагање. На презентацијата присуствуваше и премиерот Владо Бучковски.

"Владата ќе даде и конкретен придонес за негова реализација, со изград-

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни котирали компании во периодот од 18.4.2005 година до 25. 4. 2005 година беа направени вкупно 267 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 63.848.137 денари. Интересни беа акциите на Гранит Скопје со реализирани 66 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 3.158.619 денари. Се тргуваше и со акциите на Алкалоид Скопје, кој имаше 63 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 17.438.910 денари. Најмалку се тргуваше со акциите на Адинг Скопје, вкупно 3 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 1.901.580 денари.

МАКЕДОНСКИОТ МОБИЛЕН ОПЕРАТОР КОСМОФОН ОТКУПЕН ОД КОСМОТЕ

Грчката телекомуникациска компанија ОТЕ ги продаде своите активи во секторот на мобилните телекомуникации во Македонија и во Бугарија на својата единица за мобилни телекомуникации Космоте. Вредноста на зделката изнесува 490 милиони евра.

ба на дел од инфраструктурата која е нејзина надлежност, пред сè, патните правци кои го поврзуваат идниот туристички центар со поголемите и попатни населени и туристички места. Ова ќе се реализира преку проектирање и изградба на регионалниот патен правец 112 од Гевгелија до Кожуф Планина во должина од 30 километри и регионалниот патен правец 109 од Демир Капија до центарот во должина од 23 километри", изјави премиерот Бучковски.



Според него, со изградбата на овие патни правци ќе се овозможи целосен развој на овој проект, но како што рече, ќе значи и развој на целиот регион, со можност за отворање на околу 2.000 работни места.

"На овој начин Владата сака да ги охрабри сите потенцијални, домашни и странски бизнисмени да внесуваат во земјата свежи идеи, проекти и инвестиции, со кои со заеднички сили и соработка ќе ја подобриме економската состојба во Македонија", нагласи Бучковски.

На земјиште од 450 хектари е предвидена изградба на 750 куќи со површина од 80 до 120 метри квадратни, хотели од висока категорија со 700 легла, 4.000 метри квадратни угостителски, сервисен и продажен простор, мултимедијален центар со површина од 1.200 метри квадратни, систем на жичарници со капацитет од 13.500 скијачи на час, како и меѓународен хелиодром, објекти за сервисирање на центарот, централен паркинг и бензинска пумпа. Се очекува годишно да се остваруваат околу 600.000 ноќевања. За споредба, центарот во Маврово е изграден на 40, а во Попова Шапка на 60 хектари. Изградбата ќе стартува на 15 јуни годинава, а се планира да биде завршена за три години, а со комерцијална работа ќе почне во сезоната 2006/07 година.

- На 25.4.2005 година македонскиот берзанскиот индекс МБИ изнесуваше 2.087,70 индексни поени за разлика од минатиот понеделник, кога изнесуваше 2.164,25 индексни поени.

- Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје во соработка и со спонзорство на УСАИД Скопје

- Проект за јакнење на финансискиот сектор во Македонија, организираше еднодневен семинар на тема "Котација на хартии од вредност". На семинарот беа покриени следниве теми: Котација на берза, Примена на меѓународните сметководствени стандарди, Принципи на корпоративно управување. Семинарот беше наменет за котираните акционерски друштва. Целта на семинарот беше преку практични презентации, слушателите да се запознаат со искус-

твата од котација во Република Словенија и Република Македонија.

- Топлификација АД Скопје информираше дека на седницата на Годишното собрание одржана на 21.4.2005 година е донесена Одлука за распоредување на нето-добивката по годишната сметка за 2004 година во износ од денари 98.069.382,00:

1. 15% за законски резерви денари 14.710.407,00;
2. до 5% за менаџерски тим, управен одбор и надзорен одбор во вкупен износ до денари 4.903.469,00;
3. дивиденда на приоритетните акции на ПИОМ 21.343 акции x 174,3455 денари = 3.721.057,00 денари;
4. дивиденда на обични акции на акционерите 428.657 акции x 174,3455 денари = 74.734.449,00 денари.



Космоте платил 400 милиони евра за сто проценти од бугарскиот мобилен оператор Глобул и 90 милиони евра за сто проценти од македонскиот оператор Космофон.

Покрај првичните планови да ги замени активите за акции во Космоте, ОТЕ објави дека и двете фирми решиле дека финансирањето на зделката со пари е подобро од финансиска, даночна и регулаторна гледна точка.

ПОШТЕНСКА ВО РАЦЕТЕ НА НОВА ЛЈУБЉАНСКА БАНКА?!

Најавите дека Нова Љубљанска банка ќе ја купи Поштенска банка, сепак не се потврдија бидејќи е можно во игра и понатаму да остане холандската ИНГ банка. Влезот на Словенците во Поштенска премиерот го најави како една од повредните словенечки инвестиции, која наскоро треба да finiшира. Последните сигнали алудираат дека фаворит за Поштенска е холандската ИНГ банка, но сè уште е неизвесно. Словенечкиот директор Јанко Гедрих потсети дека преговорите на Нова Љубљанска банка за влез во Поштенска се во поодмината фаза.

"Нова Љубљанска банка веќе има склучено протокол за останатите два акционери од Поштенска банка, кои имаат 66 отсто од акциите. Дадено ѝ е писмо



на Владата за да се договори купување на останатите 33 отсто и од златната акција", изјави Гедрих.

За главен владин фаворит за Поштенска се смета холандската ИНГ банка, бидејќи нејзиното влегување ќе обезбеди поголема конкуренција во банкарскиот сектор. Во Поштенска банка одбиваат да ја коментираат изјавата на премиерот, со која тој ги промовираше Словенците за идни газди на Поштенска.